



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

*Одделение за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР
и заштита на животната средина*

УП1 број:10-129/20 од 21.12.2021год
Маврови Анови

ОБЈАВА

Комисијата за урбанизам при Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на животната средина, при општина Маврово и Ростуше, за предметот во системот: „е-урбанизам,, бр.на постапка **29534**, за одобрување на :„ **ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за формирање на градежна парцела на КП 311/1 И 311/2, КО ОРКУШЕ, СО НАМЕНА ДЗ-спорт и рекреација, Општина Маврово-Ростуше,,** објавува дека истиот , согласно мислењето по **Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ,** со арх.бр.:15-5808/2 од 10.12.2021г. од Министерството за животна средина и просторно планирање-Сектор за просторно планирање, (примено на 16.12.2021г.) ќе биде објавен на веб страната на општината.

Ова е согласно и со Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина.(Сл.весник на РМ бр.147 од 26.11.2008г.)

Се спроведува постапка за учество на јавноста за предмет:

„ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за формирање на градежна парцела на КП 311/1 И 311/2, КО ОРКУШЕ, СО НАМЕНА ДЗ-спорт и рекреација, Општина Маврово-Ростуше,,

Предметот ќе биде објавен на веб страната на општината на ден 21.12.2021г.со сите потребни прилози од планската документација(ЛУПД) и Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина.

Правните и физички лица и сите засегнати страни ќе можат да го разгледуваат предметот на веб страната на општината и ако имаат да дадат свои мислења, сугестии и забелешки за предметниот план, истите да ги достават до општината во рок од 30 дена од објавата.

Правните и физички лица и сите засегнати страни ќе можат да го разгледуваат предметот на веб страната во рок од 30 дена од објавата, и ако имаат да дадат свои мислења, сугестии и забелешки до субјектот.

Комисија:

Садредин Елезоски, м-р. дги.

Вера Попоска, диа.

Мирослав Трифуновски, диа.

Повереник:

Медат Куртовски

декември, 2021год.

